

ЕКСМИНИСТЕРОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ГЛАВНА ПРЕДИЗБОРНА ТОП ТЕМА

Патриотизмот е чувство со кое се изразува љубовта кон својата татковина. Такво чувство имаат сите граѓани кои живеат во држави, кои се грижат за својот интегритет и суверенитет. Но, дали нашите таканаречени државотворци и граѓани имаат такво чувство?

Доколку одговорот го даваме токму сега, во екот на изборната кампања, веројатно да. Бидејќи изборниот неполн месец, определен за политичка кампања, е времето



ДО КОГА ЌЕ ОСТАНЕ БОШКОСКИ ВО ХАГ?

темата патриотизам овој пат има поранешниот министер за внатрешни работи, Љубе Бошкоски. Личност која рече две години се наоѓа во затворот Шевенинген во Хаг, а за која лидерите на политичките партии цела година не се дрзнаа да одржат ниту еден прес. Но, затоа сега на неполн месец до избори, Бошкоски одеднаш стана топ тема во речиси сите медиуми, предизборни говори, политички и владини агенди. Неговото име очигледно прет-

ЗОШТО БУЧКО СЕ ПЛАШИ ДА ГО ФИНАНСИРА "БРАТ ЉУБЕ"!?

Приказната на премиерот Владо Бучковски дека Владата ќе ја финансира одбраната на Бошкоски и на Тарчуловски, заврши како обична изборна обманда, со горчлив вкус. Пелинот во неа го стави неговиот коалиционен партнер, претседателот на ДУИ, Али Ахмети, кој изјави дека Владата на Република Македонија воопшто не донела таква одлука, бидејќи едноставно тие не се согласуваат со тоа!

Според наши неофицијални информации, адвокатката Решидовиќ заминала за Сараево само со ветување од премиерот Бучковски дека Владата ќе ја финансира одбраната на двајцата обвинети во Хаг, но сепак не можел да потенцира кога би можеле да бидат префрлени финансиските средства. Со ваков одговор, според лица блиски до Решидовиќ, таа најверојатно во текот на седмицава ќе ги информира хашките судски власти дека Владата на државата од која доаѓа Бошкоски сè уште не префрлила пари, и токму затоа тој ќе мора сам да се брани пред Судот.



СЕ ГРИЖАТ ЛИ МАКЕДОНСКИТЕ ПОЛИТИЧАРИ ЗА НЕГО?

кога можеме да слушнеме патриотски изјави на нашите политичари, кои боксуваат во рингот. Тоа е времето кога граѓаните можат да слушнат нешто повеќе за својата националност, но и да одгледаат неколку нови епизоди од вечниот филм - "Предавници и патриоти", во кој главните ролји ги глумат претендентите за премиерската функција.

За жал, истиот филм се емитува и за овие избори, само што централно место во

ставува синоним за предизборен маркетинг, кој го користат сите политички партии, и оние од опозицијата, и оние од власта. Првите, затоа што тој и реално таму припаѓа, додека владејачките - затоа што тие се гарант за неговата евентуална слобода.

И додека претседателите на политичките партии се расправаат за тоа кој колку пати досега се слушал по телефон со него или, пак, кој повеќе знае за тоа, кога се матурските на неговите деца, Бошкоски и натаму се наоѓа во затворот Шевенинген, без при тоа јасно да биде познат датумот кога би можело да почне судењето.

АХМЕТИ ГО ИЗДАДЕ ПРЕМИЕРОТ!

Но, тука не завршува изборната приказна со Бошкоски. Напротив, таа доби на интензитет откако се отвори прашањето за финансирање на неговата одбрана во Хаг, за која Владата на Република Македонија, односно премиерот Владо Бучковски, јавно се обврза дека ќе ја пре-

■ Пишува: Магдалена АНДОНОВСКА



ШТО ДОГОВОРИЈА БУЧКОВСКИ И АХМЕТИ?

земе, притоа заедно со тоа испраќајќи нова гаранција до Хаг, за да може тој да се брани од слобода. Ваквиот гест на Бучковски, кој од јавноста беше оценет како поправање на грешките на неговите претходници, Црвенковски и Костов, сепак на крај заврши како обична изборна обланда, но со горчлив вкус. Пелинот во неа го стави коалициониот партнер на Бучковски, претседателот на ДУИ, Али Ахмети, кој при неодамнешната посета на неколку тетовските села изјави дека Владата на РМ воопшто не донела одлука да ја финансира одбраната на Љубе Бошкоски и на Јохан Тарчуловски во Хаг, бидејќи едноставно тие не се согласуваат со тоа!

Ваквото разногласие на мегдан ги извади односите во коалиционата Влада на Бучковски, односно нивните веќе од поодамна нарушени односи со ДУИ, кои сè повеќе пукаат по "шевовите" како што доаѓа 5 јули, но и "вистинската" грижа на премиерот за неговиот некогашен колега од војната. За тоа говори и фактот што адвокатката на поранешниот министер за внатрешни работи, Едина Решидовиќ, веќе неколку дена се обидува да најде заеднички јазик околу одбраната на Бошкоски со премиерот Бучковски и со министерката за правда Мери Младеновска-Георгиевска, кои сè уште јавно не соопштуваат дали во-

општо ќе го потпишат договорот за финансирање на одбраната на двајцата обвинети. Или, пак, тоа не можат да го сторат од Али Ахмети кој, како што дознаваме, како противтежа побарал да се финансираат наводните албански инвалиди од воениот конфликт во 2001 година. Истите тие да добијат и пензија, но и паричен надоместок за претрпен страв!

БОШКОСКИ КЕ СЕ БРАНИ САМ ВО ХАГ!

Во меѓувреме, адвокатката Едина Решидовиќ, која веќе цел месец бесплатно го застапува Бошкоски во Хаг, најверојатно наскоро ќе мора да ја откаже соработката доколку Владата на Република Македонија и натаму продолжи да тактизира, односно да не одговара дали прифаќа да ја финансира одбраната на Бошкоски. Според наши неофицијални информации, адвокатката Решидовиќ за Сараево заминала само со ветување од премиерот Бучковски дека Владата ќе ја финансира одбраната на двајцата обвинети во Хаг, но сепак не можел да потенцира кога би можеле да бидат префрлени финансиските средства потребни за одбрана. Со ваков одговор, според лица блиски до Решидовиќ, таа најверојатно во текот на седмицава ќе ги информира хашките судски власти дека Владата на државата од која

доаѓа Бошкоски сè уште не префрлила пари, и токму затоа тој ќе мора сам да се брани пред Судот.

Оставањето сам на себе за Бошкоски ќе биде дополнителен проблем (иако тој по професија е правник), да се брани пред Судот, бидејќи на овој начин не ќе може да одговори на сите сè уште непотврдени обвиненија од страна на хашките обвинители кои, пак, се организирани во сериозен тим за да докажат дека во селото Љуботен се случил напад од страна на македонската полиција, во кој наводно загинале и цивилни лица.

Откажувањето на соработката со Едина Решидовиќ ќе биде сериозен пропуст за Владата на Република Македонија, која очигледно само популистички предизборно вели дека има намера да им помогне на двајцата притво-

рени во Шевенинген, а од друга страна, не префрла пари на сметка.

Токму затоа, доколку се докаже дека Бучковски навистина се плаши од Ахмети да ја финансира одбраната на Бошкоски, односно доколку се докаже дека за тоа воопшто не се расправало на седница на Владата, премиерот уште еднаш ќе биде ставен во ситуација да биде наречен "предавник" од македонските граѓани кои своевремено, за време на конфликтот во 2001 година, го насловија со ова име.

Ваквата игра топло-ладно со двајцата обвинети во Шевенинген се чини дека премиерот Бучковски скапо ќе го чини, пред сè, поради фактот што за само еден месец може да дојде до промена на власта, која комплетно може да ја промени севкупната состојба.

Поевтини повици од Германија кон Македонија!



Останете во контакт со Вашето семејство, пријателите и деловни партнери. Телефонската линија 01066 Ви овозможува повести и телефонски повици од Германија кон Македонија.

> пред разговорот го внесуваат бројот 01066

+00389 > повикувањкиот број на земјата

+ > бројот на местото кое го повикувате

www.01066.net

01066 е меѓународна телефонска линија која овозможува повести и телефонски повици од Германија кон Македонија. За повестите и телефонските повици од Германија кон Македонија се применуваат тарифите на местото на кое се повикуваат.

10,9 центи/мин



Се слушаеме!